

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 3

Среда, 17 февруари 2010 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

	Стр.		Стр.
19. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт - Детален урбанистичкиот план за дел од У.Е. „ 2 “ Урбан блок 19 во Струмица	2	21. Решение за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт - Детален урбанистичкиот план за дел од У.Е. „ 2 “ Урбан блок 19 во Струмица	3
20. Одлука за организирање на јавна презентација по Нацрт - Детален урбанистичкиот план за дел од У.Е. „ 2 “ Урбан блок 19 во Струмица	2		

19.

Врз основа на член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Сл. весник на РМ “ број 51/05, 118/2008 и 91/2009) и член 39 од Статутот на општина Струмица–пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна анкета по
Нацрт – Детален урбанистичкиот план за
дел од У.Е. „ 2 “ Урбан блок 19 во
Струмица

1. Се организира јавна анкета по Нацрт –Детален урбанистичкиот план за дел од У.Е. „ 2 “ Урбан блок 19 во Струмица

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт –Детален урбанистичкиот план за дел од У.Е. „ 2 “ Урбан блок 19 во Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за уранизам и комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл.гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-735/4 Градоначалник
17.02.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

20.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање - пречистен текст (“Сл. весник на РМ” број 24/008, 118/2008 и 91/2009) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна презентација
по Нацрт –Детален урбанистичкиот план
за дел од У.Е. „ 2 “ Урбан блок 19 во
Струмица

1. Се организира јавна презентација по Нацрт –Детален урбанистичкиот план за дел од У.Е. „ 2 “ Урбан блок 19 во Струмица со површина 26,77 ха и граничен опфат меѓу улица „Гоце Делчев“, граница на планскиот опфат на град Струмица и ул. „ 1“ дефинирана со ГУП на град Струмица.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 26.02.2010 година во 12,30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-735/5 Градоначалник
17.02.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

21.

Врз основа на член 24 точка 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен дел (“Сл. весник на РМ” број 24/2008, 118/2008 и 91/2009) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение
за именување на Комисија за
спроведување на јавната презентација
и јавна анкета по Нацрт - Детален
урбанистичкиот план за дел од У.Е. „ 2 “
Урбан блок 19 во Струмица**

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт –Детален урбанистичкиот план за дел од У.Е. „ 2 “ Урбан блок 19 во Струмица ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи

- Андреј Манев – претставник на изготвувачот на Нацрт – планот;
- Александар Цицимов – дипломиран архитект - надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на ден 26.02.2010 година во 12,30 часот во просториите на Дом на АРМ – Струмица, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Решенијата за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-735/6
17.02.2010 год.
Струмица

Градоначалник
на општина Струмица
Зоран Заев с.р.